

МАКЕДОНСКА УБАВИЦА VO NEW JERSEY

Глас на јавноста
Тисма

На крај на 2006 г., во културниот центар при црквата "Св. Кирил и Методиј" во Sider Grof New Jersey, а на денот на основањето на оваа црква се одржа традиционалниот 32. избор на македонска убавица во оваа далечна земја. Во овој грандиозен црковен храм организацијата беше на високо ниво со рапиден и позитивен од кон совршенство. Во црковната сала со македонски декор која само плени и за миг враќа носталгично кон родната гротка, беше преполна од верници, млади и стари за да го проследат и овој избор на НАЈУБАВА МАКЕДОНКА за 2006 година.

На претходно објавениот конкурс преку Македонското радио на овие простори се пријавија безброј кандидатки постари од 16 години, а според пропозициите само пет од сите се пласираа за трката за мис. Комисијата составена од повеќе членови од публиката, од член од фудбалскиот клуб "Македонија", член од Црковната општина, и член од фолклорното друштво "Гоце Делчев" беше замислена, зошто од петте убавици, требаше да се избере најубавата, и се одлучи едногласно за Елена Дамјаноска од Monaki New Jersey, додека прва придружничка Меган Ристеска од Totova – New Jersey, а втора придружничка Дијана Поп Стефанова од Garfield New Jersey. На крај Катерина Симоновска

од Menheth, New York, минатогодишната убавица ѝ ја предаде круната за оваа година до избор на нова убавица во 2007 година. Македонската убавица и двете придружнички беа и парично наградени, како и со награди во накит од страна на Црковната управа при "Св. Кирил и Методиј" од Sider Grof New Jersey, додека Редакцијата "Македонски глас", македонски весник единствен на овие простори во Америка, на сите учеснички им додели годишна претплата на овој реномиран весник чии издавачи и сопственици се Десанка и Игор. На овој блескав и спектакуларен настан еднаш во годината, пер-

фектно ја водеше програмата Владимир Наумоски, сопственик на Македонското радио и агенцијата Охрид Травел, а како наследник на доајенот на македонското радио, до неодамна сопственик на агенцијата Охрид Травел и на македонското радио, шармантната и секогаш весела и насмеана Вера Шврговска. На забавата посебен тон и даде реномираната група "Ритам Плус" во состав: Крсте, Исмаил, Валентин, Горан, Ристе и Стефче, а со нив сите во салата да се чувствуваат весело, разиграно. Ваков годишен изборен бал од понежниот пол со македонската песна и орото, македон-

ските специјалитети од кујната, пијалациите во динамичен и непрекорен весел тон се збиднуваа до раните утрински часови, а зажалија оние кои не беа присутни можеби оправдано. Порака од сите присутни во македонскиот грандиозен храм и апел беше предлогот македонската убавица од New Jersey да земе учество на изборот на "Мис на Македонија" како и сите од дијаспората, зошто тогаш сите ние ќе се чувствуваме поблиску до татковината.

**Ламбе Мартиноски,
Америка**



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.